



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Издание 1973
Београд

Београд
Бр 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Четврток, 22 март 1973

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XXIX

Цена на овој број е 4 динари — Претплата за 1973 година членува 270 динари — Редакција Улица Грвана Ристика бр 1 Пошта бр 226 — Телефон центала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732. Комерцијален сектор 651-671; телекс 11756

169.

Врз основа на член 8 од Законот за извршување на Буџетот на Федерацијата за 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ

1 На организациите на здружениот труд што се занимаваат со превоз на патници во јавниот сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните организации) им се исплатува надоместок за извршениот превоз во патничкиот сообраќај на лица што имаат право на повластица во возењето предвидени со Законот за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), со Законот за Советот на Федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 17/67), Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 67/72) и со Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), и тоа за превоз на:

- 1) членови на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 2) членови на Советот на Федерацијата;
- 3) пратеници на Сојузната скупштина;
- 4) членови на Сојузниот извршен совет;
- 5) народни херои;
- 6) носители на „Партизанска споменица 1941“;
- 7) борци на Шпанската националноослободителна војна;
- 8) лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ — установена во Црна Гора 1851 година;
- 9) воени од војните и мирновремени воени инвалиди и уживатели на семејна инвалидина;
- 10) слепи лица.

Лицата од став 1 на оваа точка користат повластици во возењето врз основа на следните исправи, и тоа: членовите на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија врз основа на легитимацијата на член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република

Југославија, членовите на Советот на федерацијата — врз основа на легитимацијата на член на Советот на федерацијата, пратениците на Сојузната скупштина — врз основа на легитимацијата на пратеник на Сојузната скупштина и членовите на Сојузниот извршен совет — врз основа на легитимацијата на член на Сојузниот извршен совет, а лицата од одредбите под 5 до 10 на тој став — врз основа на исправи за повластиците во патничкиот сообраќај пропишани со сојузни прописи

Надоместокот за превозот од став 1 на оваа точка (во понатамошниот текст: надоместокот) на сообраќајните организации им се исплатува само за превозите извршени во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите односно линиите предвидени во возниот ред и по однапред утврдените редовни цени на превозот

2 На сообраќајните организации надоместокот им се исплатува врз основа на докази за извршениот превоз на корисниците на повластиците.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на железничките транспортни претпријатија надоместокот за бесплатен превоз на членови на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на членови на Советот на федерацијата, на пратеници на Сојузната скупштина и на членови на Сојузниот извршен совет им се исплатува во паушален износ Височината на тој надоместок ја утврдува сојузниот секретар за сообраќај и врски, во спогодба со сојузниот секретар за финансии и со Заедницата на југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластиците, проценетиот број на патувањата, проценетиот просечен превозен пат и износот на редовната цена на возниот билет на просечен пат за едно патување во односниот период.

3 Надоместокот се исплатува врз основа на барање за исплата на надоместокот, кое сообраќајната организација ја поднесува на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

4 Исплатата по барањата од точка 3 на оваа одлука ја врши Службата на општественото книговодство од средствата на Буџетот на федерацијата за 1973 година, позиција 375 — За покрите на обврските за повластено возење.

5 Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со сојузниот секретар за сообраќај и врски, ќе го пропише начинот на исплатувањето на надоместоките на сообраќајните организации за искористените бесплатни и повластени возења, како и документацијата што се поднесува кон барањето за исплата на надоместокот.

6 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п бр 60

14 март 1973 година

Београд

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

170.

Врз основа на член 36, во врска со член 61 став 4 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ДРЖЕЊЕ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО НА ЛИЦАТА ОД ЧЛЕН 61 СТАВ 4 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

1. Општествено-политичките заедници и нивните органи и организации, општествено-политичките и други организации, здруженијата на граѓани и други правни лица, како и југословенските граѓани со живеалиште во Југославија можат да држат девизи во странство врз основа на одобрение што го издава народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина.

2. Одобрението од точка 1 на оваа одлука на народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина го издава ако утврди дека постои оправдан интерес за држење девизи во странство или дека со пропис на земјата во која се наоѓаат девизите е забранет трансферот на девизи. Народната банка на Југославија пропишува кои докази за држење девизи во странство подносителот на барањето е должен да ѝ ги даде на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина.

3. Одобрението за држење девизи во странство може да се даде на одредено или неопределено време. Барањето за давање одобрение се поднесува во рок од 90 дена од денот на здобивањето со девизи.

Кон барањето за издавање одобрение подносителот е должен да поднесе доказ за основот по кој се здобил со девизите.

4. Техничко упатство за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 59

14 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

171.

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 27/71), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Во Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69, 43/72 и 70/72) во точка 1 се вршат измени на валутите во кои се одредени дневниците за службени патувања во следните странски земји, така што изменетиот текст да гласи:

„за Индија:

I група работни места	23 САД долари
II „ „ „	19 „ „
III „ „ „	18 „ „
IV „ „ „	15 „ „

за Унгарија:

I група работни места	20 САД долари
II „ „ „	18 „ „
III „ „ „	16 „ „
IV „ „ „	14 „ „

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 61

14 март 1973 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

172.

Врз основа на член 23 од Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72), сојузниот секретар за труд и социјална политика пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ НА ЦРВЕН КРСТ ВО МИР И ВО ВОЈНА

1. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се одредуваат начинот и условите за употреба на знакот на црвен крст во мир, во војни или во некој друг оружен судир, се пропишуваат обрасците на решението, легитимацијата и лентата со ознака на црвен крст, обликот на сувениот жиг и начинот за водење евиденција за издадените решенија, легитимации и ленти.

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на санитарската служба на оружените сили на Југославија.

2. Употреба на знакот на црвен крст во мир

Член 2

Со знакот на црвен крст во мир се обележуваат згради, здравствени работници, санитарски материјал, чамци, воздухоплови, моторни возила и вагони.

Член 3

Со знакот на црвен крст можат да се означуваат само згради во кои се сместени здравствени организации на здружениот труд (во понатамошниот текст здравствените организации) што укажуваат прва помош и итна медицинска помош.

Знакот на црвен крст се става на табла или на ѕид на зградата од став 1 на овој член на кој се наоѓа називот на здравствената организација и тоа на средина над називот на здравствената организација. Големината на знакот на црвен крст мора да биде во сразмер со големината на називот на здравствената организација, со тоа што ниеден крак на црвениот крст да не може да биде помал од 50 mm. Ако службата за итна медицинска помош се наоѓа во состав на некоја друга здравствена организација (болница, здравствен дом, здравствена станица), покрај називот на таа здравствена организација се става на посебна табла, и називот на службата за итна медицинска помош и знакот на црвен крст.

знакот на црвен крст се обележуваат и одредени места на кои се укажува прва помош, под услов тие места да располагаат со соодветен санитарен материјал и на нив во одредено време да работи лице што има соодветна стручна подготовка.

Знакот на црвен крст може да се стави и како знак за известување дека во близина се наоѓа здравствена организација што укажува прва помош или итна медицинска помош, или место на кое им се укажува итна медицинска помош на лицата што се повредени на работа или во сообраќајна несреќа.

Знакот на црвен крст може да се стави и на зградите, бараките, шаторите и др. во кои во случај на елементарни и други масовни несреќи (поплави, земјотреси и др.) привремено се сместени здравствените организации одредени за згрижување на жртвите на тие несреќи.

Член 4

Знак на црвен крст можат да носат само здравствени работници што се на работа во здравствена организација која укажува прва помош или итна медицинска помош, односно во организациона единица на таква здравствена организација. Овие здравствени работници носат лента околу левата надлактица додека се наоѓаат на служба.

Во случај на елементарни и други масовни несреќи знак на црвен крст можат да носат и здравствените работници кои им укажуваат прва помош или итна медицинска помош на унесреќените лица.

Член 5

Со знакот на црвен крст се означуваат следните санитарски материјали за прва помош и санитарски материјали за итна медицинска помош:

1) лекарски торби и торби што со себе ги носи персоналот на службата за прва помош или за итна медицинска помош;

2) кутии со санитарски материјали за прва помош што се наоѓаат во возила од кој и да е вид;

3) сандачиња или кутии со материјали за прва помош што се наоѓаат во организациите на здружениот труд или во други организации, на поморски пловни објекти и на пловни објекти на внатрешната пловидба.

На материјалите од став 1 на овој член знакот на црвен крст од соодветна големина се става од надворешната страна.

Член 6

Со знакот на црвен крст се обележуваат чамците во службата за спасување и тој се става на бочните страни и на горната површина на чамецот. Овие чамци можат да користат за обележување и знаме на црвен крст. Големината на знакот на црвен крст и на знамето на црвен крст треба да е во согласност со големината на чамецот.

Чамците од став 1 на овој член мораат да бидат бело обоени.

Член 7

Со знакот на црвен крст се обележуваат воздухоплови што ѝ припаѓаат на здравствената организација и кои се наменети за укажување итна медицинска помош. Овие воздухоплови се обележуваат на начинот пропишан во член 12 на овој правилник.

Член 8

Санитарските моторни возила за потребите на службата за итна медицинска помош, и тоа: санитарското возило за итна медицинска помош и санитарското возило на мобилни медицински екипи, наменети за работа на терен во случај на незгоди и масовни несреќи се означуваат со знак на црвен крст на следниот начин:

1) на предната страна од покривот на возилото се става светлечки знак на црвен крст, со тоа што

ниеден крак на црвениот крст да не може да биде помал од 30 mm,

2) на надворешната страна од левата и десната врата на кабината на возачот, над или во текстот на називот на организацијата на која ѝ припаѓа во зилото, се става знак на црвен крст, чиј секој крак мора да биде долг најмалку 30 mm. Ако називот на организацијата на која возилото ѝ припаѓа се наоѓа на бочните страни на возилото, знакот на црвен крст се става на тие страни од возилото.

Член 9

Знакот на црвен крст може да се стави на вагони во состав на постојан санитарски воз што во случај на елементарни и други масовни несреќи се користат за превоз на повредени, заболени и немошни лица.

Знакот на црвен крст се става на покривот и на двете бочни страни на вагонот.

Големината на знакот на црвен крст треба да биде во сразмер со големината на вагонот.

Член 10

Одобрение за употреба на знакот на црвен крст во случаите од чл. 3 до 9 на овој правилник дава организацијата на Црвениот крст на Југославија што ќе ја одреди Претседателството на Црвениот крст на Југославија.

На објектите и санитарските материјали од чл. 2, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој правилник и во војна може да се стави знакот на црвен крст, ако надлежниот орган одобри да се стави знак на црвен крст.

3. Употреба на знакот на црвен крст во војна или во некој друг оружен судир

Член 11

Во војна или во некој друг оружен судир со знакот на црвен крст се обележуваат зградите, бараките, шаторите, воздухопловите, вагоните, поморските бродови, чамците и моторните возила.

Член 12

Со знакот на црвен крст се означуваат зградите, бараките, шаторите и другите објекти во кои постојано или привремено се сместени здравствените организации или одделни нивни единици на кои им е признаено својството на граѓанска болница. Знакот на црвен крст мора да биде од големина која овозможува тој знак да се гледа од воздухот и од земјата. Знакот на црвен крст се става на покривот односно на бочните страни на објектите.

За означување на објектите од став 1 на овој член може да се употреби и знаме на црвен крст.

Објектите од став 1 на овој член се означуваат со знакот на црвен крст и со знаме на црвен крст само додека ѝ служат на намената од тој став.

Член 13

Со знакот на црвен крст се означуваат воздухоплови што се употребуваат исклучиво за пренесување на ранети и болни, на немошни лица и родилки или за пренесување на здравствениот персонал и на санитарски материјали.

Знакот на црвен крст се става на горните и долните површини од полуразмавот на крилата и на бочните страни од трупот на авионот, а на горните, долните и бочните страни на трупот на хеликоптерот или автожирот.

Големината на знакот на црвен крст ѝ одговара на тетивата на крилата во полуразмав и на широчината и височината на трупот на воздухопловот.

Член 14

Со знак на црвен крст се означуваат вагони во состав на постојани санитарски возови што служат за превоз на ранети и болни, на немошни лица и родилки. Знакот на црвен крст, од соодветна големина, се става од секоја бочна страна и на покривот на вагонот. Вагоните мораат да бидат во бела боја.

На начинот од став 1 на овој член се означуваат и вагоните во состав на привремен санитарски воз, кои не мораат да бидат во бела боја, но во тој случај црвениот крст мора да биде на бело поле.

Знакот на црвен крст што се става на покривот на вагонот може да биде поголем од знакот што се става на бочните страни на вагонот.

Локомотивата што го влече санитарскиот воз не се означува со знакот на црвен крст.

Член 15

Со знакот на црвен крст и со знаме на црвен крст се означуваат поморски бродови и пловила за внатрешна пловидба што служат исклучиво за пренесување на ранети и болни, на немошни лица и родилки.

Знакот на црвен крст се става од секоја страна на поморскиот брод односно на пловилото за внатрешна пловидба, а знамето на црвен крст се истакнува на главниот односно клуновиот јарбол.

Големината на знакот на црвен крст и на знамето на црвен крст треба да е во согласност со големината на поморскиот брод односно на пловилото за внатрешна пловидба, но тие треба да бидат толку големи што да се гледаат од воздухот и од земјата.

Член 16

Со знакот на црвен крст и со знаме на црвен крст се означуваат чамците со кои се превезуваат ранети и болни, немошни лица и родилки.

Знакот на црвен крст се става на горната површина од клунот и од обете бочни страни.

Знакот на црвен крст и знамето на црвен крст мораат да бидат од соодветна големина.

Член 17

Две или повеќе моторни возила во конвој што превезуваат ранети и болни, немошни лица и родилки, се означуваат со знакот на црвен крст на следниот начин:

1) на покривот на возилото се става знак на црвен крст чии краци се долги најмалку 200 mm. Покрај тој знак, на предната страна на покривот на моторното возило може да се стави и светлосен знак на црвен крст чии краци се долги најмалку 30 mm;

2) на бочните страни на моторното возило се става знак на црвен крст чии краци се долги најмалку 120 mm;

3) на задната страна на моторното возило се става знак на црвен крст чии краци се долги најмалку 120 mm. Покрај тој знак, на задната страна на покривот на моторното возило може да се стави и светлечки знак на црвен крст чии краци се долги најмалку 30 mm.

Кога повеќе од две запрежни возила во конвој превезуваат ранети и болни, немошни лица и родилки, тие се означуваат со знаме на црвен крст.

Член 18

Ако ранетите и болните се пренесуваат во непрекината колона (со луѓе, товарни животни и др.), на почетокот, на крајот и од обете страни на колоната се носи знаме на црвен крст.

Член 19

Знамето на црвен крст е бело платно кое, по правило има облик на квадрат на кој во средината се наоѓа знак на црвен крст, во големина која е во сразмер со големината на платното.

Големината на знамето мора да биде во согласност со големината на објектот на кој се истакнува.

4. Обрасци на решението, легитимацијата и лентата и облик на сув жиг

Член 20

Решенијата со кои на здравствените организации им се признава својството на граѓанска болница, како и легитимациите на персоналот вработен во тие здравствени организации, се издаваат на обрасците што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Сувиот жиг втиснат на легитимацијата на персоналот на здравствените организации од став 1 на овој член мора да биде во тркалезен облик, со пречник од 20 mm и околу грбот на СФРЈ да носи натпис: Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Член 21

Лицето што ќе ја загуби легитимацијата или на друг начин ќе остане без легитимација, е должно да му го пријави тоа на директорот на здравствената организација на која ѝ е признаено својство на граѓанска болница веднаш или кога за тоа ќе му се укаже можност.

Член 22

Издодената легитимација се заменува со нова во следните случаи.

1) кога не постои можност да се внесуваат нови податоци во неа поради пополнетоста на рубриките;

2) кога ќе дотрае и ќе стане неупотреблива поради оштетување;

3) кога имателот на легитимацијата ќе го промени името и презимето;

4) кога имателот на легитимацијата битно ќе го промени личниот опис.

Член 23

Решенијата и легитимациите се издаваат на еден од јазиците на народите на Југославија односно на јазикот на албанската или унгарската народност, а легитимациите уште и на француски јазик.

Член 24

Кога лицето на кое му е издадена легитимација ќе престане да работи во здравствената организација на која ѝ е признаено својството на граѓанска болница е должно да му ја врати легитимацијата на директорот на таа организација.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на лицата што се преместени од една здравствена организација во друга здравствена организација на која ѝ е признаено својство на граѓанска болница.

Член 25

Лентата мора да биде изработена од бело памучно платно и на надворешната страна да има знак на црвен крст според обликот и големината на лентата.

Образецот на лентата е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

5. Начин на водене евиденција за издадените решенија, легитимации и ленти

Член 26

Евиденцијата за издадените решенија за признавање својството на граѓанска болница и за легитимациите и лентите што им се издадени на тие болници ја води надлежниот орган на собранието на општината во посебна книга на евиденцијата.

Книгата на евиденцијата мора да биде укоричена и прошиена со тробојна врвка запечатена на книгата со црвен восок. На крајот на книгата на евиденцијата мора да биде потврден бројот на листовите на книгата со печатот на општинското собрание и со потпис на овластеното лице.

Член 27

Книгата на евиденцијата за издадените решенија за признавање својството на граѓанска болница мора да ги содржи следните рубрики: реден број, број и датум на донесувањето на решението, назив и седиште на граѓанската болница, датум кога ѝ е предадено решението на граѓанската болница, потпис на директорот на граѓанската болница што го примил решението за болницата, и забелешки.

Член 28

Книгата на евиденцијата за издадените легитимации и ленти мора да ги содржи следните рубрики: реден број, датум на издавањето, број на вкупно издадените легитимации и ленти, назив и седиште на граѓанската болница на која ѝ се предадени легитимациите и лентите, потпис на директорот на граѓанската болница што за болницата ги примил легитимациите и лентите, и забелешки.

Член 29

Директорот на граѓанската болница на посебно место и под клуч го чува применото решение за признавање на својството на граѓанска болница и примските легитимации и ленти.

Директорот на граѓанската болница води список на лицата на кои им се дадени легитимации и ленти (член 16 став 1 од Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст)

Списокот од став 2 на овој член мора да ги содржи следните рубрики: реден број, име и презиме на лицето на кое му е дадена легитимација и лента, број и датум на издавањето на легитимацијата и лентата, датум и потпис на лицето што ја примил легитимацијата и лентата, и забелешки.

Во рубриката „Забелешки“, покрај другите податоци, се внесува и датумот на враќањето на легитимацијата и лентата (член 17 од Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст).

6. Завршни одредби

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за употреба на знакот на црвен крст во мирот и војната („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67).

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 бр. 3073/72
12 февруари 1973 година
Београд

Сојузен секретар за труд
и социјална политика,
Вуко Драгашевиќ, с. р.

(Место за штембил)

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за употреба и заштита на знакот и називот црвен крст („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72),
(назив на надлежниот орган на собранието на општината)

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВО НА ГРАЃАНСКА БОЛНИЦА

1. Врз основа на член 18 од Женевската конвенција за заштитата на граѓанските лица за време на војна и член 9 од Законот за употреба и заштита

на знакот и називот црвен крст, има својство на граѓанска болница

(болница, здравствен дом и др.)

со седиште во _____
_____ е сместен-а во зградата на _____
(болница, училиште, здравствен дом, културен дом)

2. Задачата на _____ е во војна или во некој друг оружен судир да им укажува медицинска помош на ранети, болни, немошни лица и родилки.

3. За извршување на своите задачи _____ име:

1) потребен број постели, персонал, превозни и преносни средства, санитетски уреди и санитетски материјали;

2) свој штембил и свој печат,

3) на покривот на зградата во која се наоѓа — знак на црвен крст како знак на заштита, а на главниот влез _____ знаме на црвен крст;

4) список на персоналот снабден со легитимации и ленти на црвен крст, и е должен-а да им го стави тој список на увид на надлежните органи, на нивно барање.

4. _____ без посебно решение на овој орган, може да го промени своето седиште, ако тоа го бараат оправданите потреби на извршувањето на нејзините задачи.

5. Ова решение му-ѝ служи на _____ како доказ дека има својство на граѓанска болница во смисла на точка 1 од ова решение, и е должен-а да им го стави на увид на надлежните органи, на нивно барање.

6. Ова решение е донесено во два рамногласни примероци, од кои еден примерок се доставува до _____ а другиот се чува во надлежниот орган на собранието на општината.

(М.П.)

(потпис)

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПЕРСОНАЛОТ НА ГРАЃАНСКИТЕ БОЛНИЦИ

(Предна страна)

Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

République Fédérative Socialiste de Yougoslavie

Општина _____
Commune

Легитимација на персоналот на граѓанските болници

Carte d'identité pour les membres du personnel des hôpitaux civils

Презиме _____
Nom

Име _____
Prénom

Датум на раѓањето _____
Date de naissance

Занимање _____
Profession

Носителот на оваа легитимација го штити Женевската конвенција за заштита на граѓанските лица за време на војна од 12 август 1949 во својство на

Le titulaire de la présente carte est protégé par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.

Број и датум на издавањето на легитимацијата

Numéro et date d'établissement de la carte

(На грбот)

Сув жиг
Timbre sec.

Место за фотографија

Photographie du porteur

4,5 × 6

Број на серијата

Numéro de série

Потпис на имателот
Signature du porteur

Печат на општината и потпис на овластеното лице
Timbre de la commune et signature de la personne autorisée

Височина
Taille


Боја на очите
Yeux

Боја на косата
Cheveux

Особени знаци:
Autres éléments éventuels d'identification

Промена на работното место:
Changement de poste:

Образец на лентата



173.

Врз основа на член 63, во врска со член 37 став 1 точ. 10, 12 и 14 и со член 39 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА СПРЕМА АВСТРИЈА, УНГАРИЈА, РОМАНИЈА И БУГАРИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕТО НА ДОБИТОЧНИ ЗАРАЗИ

1. Во Наредбата за преземање мерки на државната граница спрема Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија заради спречување на внесувањето на до-

биточни зарази („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/73) во точка 1 во одредбата под 1 по зборот: „Унгарија“ се бришат записката и зборот: „Романија“.

Во одредбата под 2 по зборот: „Унгарија“ се бришат записката и зборот: „Романија“.

2. По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. Се запира прометот на вагонски и камионски пратки на добиток и на добиточни производи и суровини преку сите гранични премини помеѓу Југославија и Романија.“

Се забрануваат сите поединечни и групни туристички патувања на југословенски и романски граѓани почнувајќи од 14 март 1973 година во 0,00 часот.

По исклучок од став 2 на оваа точка, се дозволува преминување на југословенско-романската граница на граѓани на Југославија и Романија само кога патуваат службено односно деловно, како и пренесување на посмртни остатоци и преминување на погребна придружба. Дозволено е и преминување на странци што транзитираат низ Југославија за Романија и обратно.

Лицата од став 3 на оваа точка не можат да носат со себе прехранбени производи.“

Досегашната точка 2 станува точка 3.

3 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-752/2

15 март 1973 година

Београд

Сојузен секретар
за земјоделство,
Иво Кунтрак, с. р.

174.

Врз основа на член 31 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72 и 71/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1 Организациите на здружениот труд што извезуваат и увезуваат стоки и услуги се должни да „г. пр.“ в т . . Н род . та б н к . . а републиката односно на народната банка на автономната покраина (во понатамошниот текст: банката) сите разлики настанати во вредноста од тие работи, заради правдање.

Како разлики во вредноста од став 1 на оваа точка се подразбираат.

1) разликите помеѓу продажната вредност наведена во пријавата за извозот на стоките и внесената противвредност за извезените стоки и услуги;

2) разликите помеѓу набавната вредност наведена во пријавата за увозот на стоките и платената противвредност за увезените стоки и услуги;

3) разликите помеѓу вредноста наведена во фактурите за извршените услуги и вредноста на извршените наплати односно плаќања за извршените услуги за кои не се поднесуваат пријави за увозот и извозот на стоките туку наплатата односно плаќањето се врши врз основа на фактура;

4) наплатите и плаќањата во динари или девизи што со договорот не биле предвидени ниту во пропишаниот рок и биле пријавени на банката, а кои ќе настанат поради превозни ризици, бонификации, платени пенали, рабати, исправки на вредноста и др.

Како наплати и плаќања во динари се подразбираат плаќањата и наплатите што според девизните прописи можат да се вршат во динари.

2. Пријавата за настанатите разлики од точка 1 на оваа наредба, со образложение и со потребната документација, организациите на здружениот труд се должни да ѝ ја поднесат на банката во рок од 30 дена од денот на конечно утврдената разлика, без оглед дали оваа разлика се намирава во динари, во девизи, во стоки или со вршење услуги. Кон пријавата се поднесува и одлуката на органот на управувањето на организацијата на здружениот труд со која настанатата разлика се одобрува односно се прифаќа за отпишување.

3. Банката, по приемот на пријавата, а врз основа на одлуката на органот на управувањето на организацијата на здружениот труд, ги отпишува пријавените разлики во своите евиденции.

4. Со девизите остварени на име разлика од работите на извозот на стоки и услуги организациите на здружениот труд ќе постапат како со девизите остварени со извозот на стоки и услуги.

Признаените разлики од работите на извозот на стоки и услуги организациите на здружениот труд ги плаќаат со девизите што ги држат на девизните сметки или со девизите купени од овластените банки.

5. Ако пресметувањето на остварените девизи од работите на извозот на стоки и услуги е извршено пред признавањето на разликата, организациите на здружениот труд се должни повторно да извршат пресметување со банката и сразмерно со настанатата разлика да го намалат износот на девизите што им припаѓа според член 39 од Законот за девизно работење, односно за износот на разликата да ја намалат основницата при примената на член 37в од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

6. Признаените разлики од работите на увозот на стоки и услуги, организациите на здружениот труд ги плаќаат врз товар на девизите со кои е извршено плаќањето на тие стоки и услуги.

Девизите што организациите на здружениот труд ќе ги остварат врз основа на разликата по работите на увозот на стоки и услуги ќе им се одобрат на изворите на средствата од кои тој увоз на стоки и услуги е платен, освен ако настанатата разлика е намирена со увоз на ист вид стоки за кои разликата е признаена.

7. Извозниците односно увозниците што разликите од точка 1 на оваа наредба дополнително ќе ги платат во девизи или во динари, се должни секое такво плаќање да ѝ го пријават на банката во рок од 10 дена од денот кога плаќањето е извршено.

8. Организациите на здружениот труд не се должни да ѝ ги пријавуваат на банката настанатите разлики во работењето со странство ако износот на настанатата разлика по пријавата за склучената работа не го преминува износот од 850 динари.

9. Технички упатства за спроведување на оваа наредба дава Народната банка на Југославија.

10. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 3-761/2

5 март 1973 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

175.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државниот печат на СФРЈ и за печатите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), сојузниот секретар за правосудни и општи управни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПЕЧАТИТЕ И ШТЕМБИЛИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИ СОЈУЗНИ ОРГАНИ

I. Печати на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на други сојузни органи

1. Сојузните органи на управата, сојузните организации и другите сојузни органи (во понатамошниот текст: сојузните органи) имаат еден печат, а можат да имаат и повеќе печати во смисла на Законот за државниот печат на СФРЈ и за печатите на сојузните органи.

Бројот на печатите го одредува старешината на сојузниот орган раководејќи се со обемот и карактерот на работите.

2. Печатот на сојузниот орган (во понатамошниот текст: печатот) е изработен од гума, од метал или од друг соодветен материјал.

Печатот го изработува само за тоа овластена печаторезница.

3. Печатот има големина 50 mm во пречник.

4. Називот и седиштето на сојузниот орган се испишани на печатот во концентрични кругови околу грбот на СФРЈ на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик (во понатамошниот текст: на јазиците и писмата на народите на Југославија).

Покрај полниот назив на сојузниот орган, во печатот може да се внесе и скратениот вообичаен назив на сојузниот орган.

5. Печатите што ги употребуваат дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство содржат назив на претставништвото, седиште и земја во која е претставништвото, на јазиците и писмата на народите на Југославија, и во средината грб на СФРЈ.

II. Мали печати на сојузните органи

6. Сојузен орган може да има и печат од помал обем (во понатамошниот текст: малиот печат).

Малиот печат служи за заверување на книшки, легитимации, патни и други исправи и сл, како и за печатење и користење на покани, поштенски картички и слично.

Малиот печат се користи само во случаите во кои употребата на поголем печат би била непогодна.

7. Малиот печат содржи назив и седиште на сојузниот орган и во средината грб на СФРЈ.

Називот и седиштето на сојузниот орган се испишани во малиот печат на еден од јазиците на народите на Југославија. Називот на сојузниот орган во малиот печат може да се скратува, со тоа што од скратениот назив јасно да се гледа кој сојузен орган е во прашање.

Старешината на сојузниот орган одлучува за потребата од постоење на мали печати и за нивниот број, како и за тоа на кој јазик на народите на Југославија во малиот печат ќе бидат испишани називот и седиштето на сојузниот орган.

8. Малиот печат не може да биде помал од 20 mm во пречник.

III. Чување и употреба на печатите

8. Сојузниот орган е должен да води евиденција за печатите што ги има. Од таа евиденција треба особено да се гледа: бројот и датумот на аккот според кој е набавен печатот, отпечаток на печатот, број на примероците на секој печат и нивни

ознаки за распознавање, како и податоци за употребата и чувањето на печатите.

9 Старешината на сојузниот орган решава на кој работник ќе му го довери чувањето и употребата на печатот.

Работникот на кој му е доверен печатот на чување и употреба, е должен да го чува печатот на начин кој оневозможува неовластено користење на печатот

10 Печатот се употребува во канцелариите на сојузниот орган.

По исклучок печатот може да се употребува и надвор од канцелариите на сојузниот орган кога треба да се извршат одредени службени дејствија надвор од канцеларијата.

11 Печатот на сојузниот орган се става на актите и други службени писмени дејствија покрај потписот на лицето овластено за потпишување

12 Сојузниот орган кој има повеќе печати, на секој печат мора да стави арапска цифра како знак за негово разликување од другите печати.

IV. Штембил на сојузните органи

13 Штембилот на сојузниот орган првенствено служи за евидентирање на актите и на другите службени писмени состави на сојузниот орган. Штембилот може да служи и за назначување на сојузниот орган на пликовите и другите обвивки во кои се испраќа службена пошта како и за други слични цели.

14 Штембилот има облик на правоаголник.

Штембилот не може да биде поголем од 60×30 mm

Штембилот е изработен од гума или од друг соодветен материјал.

15 Штембилот содржи назив и седиште на сојузниот орган, а може да содржи и други податоци (адреса на органот број на поштенскиот фах и на поштата, број на телефонот и сл.) Називот и седиштето во штембилот се испишани водорамно, а помеѓу називот и седиштето се остава празен простор за запишување бројот на актот и датумот на неговото евидентирање

Отпечатококот на штембилот се става во заглавјето на актот од неговата лева страна.

Содржината на штембилот може да биде и отпечатена во заглавјето на актот.

16 Поблиската содржина и големината на штембилот ја утврдува старешината на сојузниот орган.

17 Содржината на штембилот е испишана на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија

Сојузниот орган, по потреба, може да има и повеќе штембили со иста содржина испишана на повеќе јазици и писма на народите на Југославија. Јазикот и писмото на кој е напишана содржината на штембилот, по правило, треба да му одговара на јазикот и писмото на кој е напишан актот или друго писмено на кое се става штембилот

18 Штембилот се чува на начинот на кој се чуваат и другите службени материјали

V. Завршни одредби

19 Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за печатите и штембилите на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 3/64).

20 Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 11-507/1

13 февруари 1973 година
Белград

Сојузен секретар
за правосудни и
општи управни
работи,

Мугбил Бејзат, с. р.

176.

Врз основа на член 4 став 2 од Правилникот за организацијата на работењето на девизниот пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/73), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

**ЗА ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ
КАКО ДЕВИЗИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЛИКВИДНОСТА ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ
ПЛАЌАЊА**

1. Како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања што се купуваат и продаваат на девизниот пазар се сметаат:

- австрискиот шилинг;
- белгискиот франк;
- данската круна,
- англиската фунта;
- францускиот франк;
- холандската форинта;
- италијанската лира;
- канадскиот долар;
- германската марка (СРГ);
- норвешката круна;
- САД доларот;
- швајцарскиот франк, и
- шведската круна.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр 18

12 март 1973 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

**ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА
НА КОМБИНАТОТ ЗА АЛУМИНИУМ ВО ТИТОГРАД
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈАТА
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ЗА НАЧИНОТ
НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЛИЧНИОТ ДОХОД, ОД
19 ОКТОМВРИ 1971 ГОДИНА**

I. Секулиќ Драгољуб од Белград, работник на Комбинатот за алуминиум во Титоград, поднесе барање да се поведе постапка за оценка на законитоста на Одлуката за одредување на систематизацијата на работните места и за начинот на распределбата на личниот доход, што советот на Комбинатот за донесе на 19 октомври 1971 година, од причината што при нејзиното донесување се повредени самоуправните права на работниците во Претставништвото на Комбинатот во Белград, бидејќи не им е дадена можност да се изјаснат за предлогот на тој општ акт и да стават свои забелешки.

Подносителот на претставката своето барање му го упати на Уставниот суд на Црна Гора, кој одлучи претставката да му се отстапи на Уставниот суд на Југославија како надлежен.

Комбинатот за алуминиум во Титоград во својот одговор истакна дека при донесувањето на оспорената одлука Советот ги имал на увид забелешките и предлозите што ги доставиле некои служби и сектори, а дека не постои доказ дека предлогот на наведената одлука му е доставен на Претставништвото во Белград заради изјаснување на работните луѓе. Понатаму истакна дека во претставништвото во Белград се вработени мал број луѓе, а дека другите работници во Комбинатот се запознаени и се изјасниле за содржината на оспорената одлука, па смета дека постапката пропишана на донесување на општи акти е почитувана во најголема мера

II Уставниот суд на Југославија, врз основа на наводите од претставката и од одговорот на Комбинатот, најде дека основано може да се постави прашањето на согласноста на Одлуката со член 3 став 3 од Основниот закон за работните односи, па на седницата одржана на 20 септември 1972 година донесе решение за поведување постапка за оцена на законитоста на Одлуката за одредување на систематизацијата на работните места и за начинот на распределбата на личниот доход, од 19 октомври 1971 година

Со одредбата на член 3 став 3 на Основниот закон за работните односи е пропишано дека работната заедница создава потребни услови со кои им овозможува на сите свои членови како поединци или членови на потесни или пошироки работни заедници во работната организација што непосредно, активно и самостојно да учествуваат во изнесувањето и разгледувањето на секој предлог со кој се уредува кое и да било прашање од работните односи.

Според тоа, заради обезбедување на оваа законска обврска е потребно на работните луѓе да им се овозможи изјаснување по предлозите на општите акти со кои се уредуваат прашања од работните односи меѓу кои спаѓа и прашањето на утврдувањето на систематизацијата на работните места и распределбата на личните доходи. На тој начин работните луѓе ги остваруваат своите самоуправни права во работната заедница.

Во таа смисла и со одредбата на член 71 од Статутот на Комбинатот е пропишано дека Советот е должен при донесувањето на општите акти да ги разгледа забелешките од собирот на работните луѓе.

III. Уставниот суд на Југославија на јавната расправа утврди дека предлогот на оспорената одлука не му е доставен на Претставништвото на Комбинатот во Белград заради изјаснување на работните луѓе вработени во тоа претставништво. Тоа што предлогот на оспорената одлука не му е доставен на Претставништвото на Комбинатот во Белград Уставниот суд на Југославија го оцени дека не е дадена можност за изјаснување та дека на тој начин е повредено самоуправното право на работните луѓе вработени во Претставништвото

IV. На јавната расправа одржана на 11 јануари 1973 година Уставниот суд на Југославија утврди дека наведената одлука е несогласна со одредбата на член 3 став 3 на Основниот закон за работните односи, па врз основа на изложеното, а во смисла на член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија

о д л у ч и

1 Се поништува Одлуката на Комбинатот за алуминиум во Титоград за одредување на систематизацијата на работните места и за начинот на распределбата на личниот доход, од 19 октомври 1971 година, бидејќи во постапката за нејзиното донесување не им е дадена можност на сите работни луѓе во Комбинатот да се изјаснат за нејзината содржина, со што е повредено нивното самоуправно право како на членови на работната заедница

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Комбинатот за алуминиум во Титоград, на начинот предвиден за објавување на општи акти.

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Раде Главич, д-р Борислав Благоевиќ, Боривое Ромиќ, Гуро Меденица д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р Иво Сунариќ, Димо Кантарџиски, Таип Таипи, д-р Александар Фира и Јоже Земљак.

У бр 147/72

11 јануари 1973 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и значаен придонес во развивањето на соработката на нашата земја и Социјалистичка Република Романија во изградбата на Хидроенергетскиот и пловидбениот систем „Гердап“

Од Социјалистичка Република
Романија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Emil Draganescu, Octavian Groza, Ioan Avram,
Traian Dudas, Anton Ion, Florin Iorgulescu, Vasile
Sandru, Ion N Coste;

за особени заслуги и значаен придонес на изградбата на Хидроенергетскиот и пловидбениот систем „Гердап“

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ion Albuletu, Nicolae Armencoiu, Adrian Georgescu, Marin Maroiu, Antonoaie V. Constantin, Ion A. Radu, Alexandru I. Toader, Emil I. Cristea;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАП

Bancila N Ion, Traian N Darie, Alexandru G. Diacon, Stefan D Fintescu, Adalbert I. Gilbert, Constantin A. Marinescu, Mircea A. Marinescu, Gheorghe Gh. Miltescu, Dorin I. Pavel, Alexandru I. Petrescu, Gheorghe P. Saulescu, Grigore L. Sandul, Antol W. Schwefelberg, Arcadie I. Vreme, Ion I. Corda, Nicolae E. Decuseara, Stelian S. Dedu, Iurie P. Druta, Nicolae V. Manescu, Venera T. Liga Dudas, Vladimir V. Fosca, Vasilie O. Gheorghita,

Ilie A. Mircea, Ion C. Bugar, Ion S. Leustean, Iosif A. Mezei, Eugen M. Parhoti, Pavel N. Misaros, Pfinstgraefer M. Adolf Gheorghe Gh. Salagean, Dumitru V. Schiopu, Felix M. Scvortov, Traian N. Udrescu, Gavrila P. Urcan, Mircea D. Vicol, Alexandru I. Vasiliu, Gheorghe G. Zaharia;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Aurel T. Barbuta, Aurelian N. Bogdan, Petre S. Mike, George Gh. Murgeanu, Iulian G. Plostinaru, Andrei I. Berzanescu, Nicolae D. Bonis, Nicolae N. Borza, Ion C. Irofte, Mircea T. Cadariu, Gheorghe M.

Calin, Sever M Cerchez, Stefan P Chioariu, Dumitru I Cioc, Nicolae G Ciortan, Valentin A Clenc, Florin N Coste, Eugen D Dascalache, Ludovic I Demeter, Constantin I. Dinculescu, Ion F. Dobre, Gheorghe C. Dordea, Alexandru A Dragomir, Cristina V Filimon, Anetolie A. Macius Ion V Herescu;

Pavel I Iacob, Constantin C Istodorescu, Stehan D Jifcovici, Vioel V. Lacatusu, Nicolae M Manta, Gheorghe D Megulete, Paul I Miclea Radu N Mihalcea, Ionel G Nan, Nicolae M Nicolae Marin I Neagu, Alexandru V Nourescu, Nicolae N Petrescu, Mircea T Popa, Radu R Priscu, Ion I Gaina, Mihail I Stanescu Ion A Stefanescu, Florea I Ungureanu, Ghita D. Vasile, Mircea—Florin M Vasiliu, Dumitru R Veris, Ioan S. Vladut, Mihai Voicu, Gheorghe I Tancau, Constantin C Tarhon,

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Nicolae N Vizdei, Alexandru I Bitang, Cristian C. Borc, Constantin V Boruga, Ion Gr. Caragea, Nicolae N Ciobanu, Virgil M. Ciobotaru, Iosif G Cioki, Iosif N Cioroiu, Aurel O Coca, Marielena D Cosoveanu, Alfons A Demetrescu, Vasile I. Filip, Gheorghe Gh. Gavril, Cornel I Gionea, Sebastian R. Firoiu, Alexandru T Iatan, Ion N Lupeanu, Dumitru A Mafei, Victor G Metaxa, Traian I Mihaila, Ion St. Milofu;

Mihai Gh Filimon, Toma I Nuta, Rascu Gh Paul, Mihai I Opanschi, Alexandru D Oprisan, Dumitru N. Ozachievici, Petre P. Paun, Vasile I. Pieptan, Ion R. Popa, Ion Gh Popescu, Marin Gh. Popescu, Dan I. Predoiue, Constantin D Priscaru, Gherasim A. Rus, Alexandru St Rusev, Simion A Simionescu, Barbu C. Staicu, Gheorghe Gh Tomoniu, Ladislau L Turi, Vasile C Vasiliu, Stefan N Velicu, Ion I. Viziteu, Nicolae C. Zbranca;

Од Сојузот на Советските
Социјалистички Републики

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Карусар Адолф Александрович, Јакобсон Андреј Генрихович;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

Гаљперин Михаил Јосипович, Запољски Павел Павлович, Деконски Вадим Петрович, Мојсејев Игор Сергејевич.

Бр 43
12 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи, а посебно за придонес на развивањето на

стопанската и научно-техничката соработка помеѓу нашата земја и Германската Демократска Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Gerhard Schurer, потпретседател на Владата на Германската Демократска Република.

Бр 44
15 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето на активната на толкувањето и реализирањето на концепциите на општонародната одбрана, во издигањето и ширењето на воено-стручното знаење и борбената готовност, како и јакнењето на морално-политичкото единство на земјата и патриотизмот на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Черкез Расим, Куртеши Илијаз, Мустафа Аслан, Радуновић Божидар, Угриновић Милан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Бајрај Смаил, Бакали Махмут, Бошњак Шериф, Ѓошић Иван, Чекај Сахит Чепкеновић Димитрије, Черкини Кадрија Ѓукић Ѓорѓије, Фејзулахи Хаљил, Гаши Неби, Гаши Ризах, Хоџа Тафиљ, Јовановић Чедомир, Кртолица Милан, Кући Негмедин, Лалић Милан Ѓуџић Ахмед, Марјановић Василије, Миловић Драго, Мустафат Садик, Недељковић Богољуб, Перуновић Михајло, Ристић Душан, Сапунџија Риза, Симић Живко Шотра Јово, Вигњевић Марко, Вулевић Драгомир, Вулић Радомир, Жакула Младен;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бошковић Мара, Морина Рамо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јевтић Веселин;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Абдулахи Осман, Аголи Фатмир, Агуши Рамиз, Ајтић Зоран, Алексић Ратко, Алај Фаик, Анђелковић Станојко, Антић Чедомир, Арапи Сафет, Аслани Шабан, Азири Азир, Вабовић Радослав, Вајгора Ѓазим, Вајрами Ѓафер, Вајрами Исмаил, Балабани Метуш, Балевић Митар, Ванчетовић Бранко, Банићевић Милутин, Бараћ Рајко, Барути Арслан, Бећири Ачиф, Веграца др Мехмет, Бехрами Хазир, Бејтула Рашид, Бејтула Шефхет, Бериша Енвер, Бериша Садик, Битићи Бајрам, Ѓљута Асим, Ѓој-

чевић Милош, Бојовић Милан, Борковић Неђељко, Божовић Борислав, Бучинца Хаљил, Булатовић Драгомир, Булатовић Грујица;

Цанхаси Мунир, Царевић Благоје, Ђерими Ђерим, Чекај Сахит, Читак Реџеп, Дашић Миомир, Дедовић Љубиша, Дедовић Мендуч, Дејановић Милован, Дема Иса, Денда Ђуро, Димић Станислав, Димитријевић Петар, Дода Ахмет, Долашевић Светислав, Дрдовски Садета, Дукић Илија, Дурмиши Хиљми, Ђерџи Масар, Ђорђевић Милан, Ђорђевић Момчило, Ђорђевић Светозар, Ђурић Миливоје, Елезај Барлеџ, Фејзулахи Фејзула, Гарић Богић, Гаши Рефик, Газетовић Миљаим, Гојковић Зора, Горани Јаха, Грбушић Бранко, Гргури Садик, Грковић Бранислав, Хадровић Шемседин, Хајрадини Вехбија, Халили Хајдар, Хаљили Исмет, Хашими Хашим, Хазбахти Хасан, Хоџа Авнија, Хоџа Сани, Хусејини Фериди;

Иљази Хаљил, Исајловић Гаврило, Исајловић Петар, Испаху Резак, Ивановић Благоје, Јашари Даут, Јефтимјевић Војислав, Јорганџи Нури, Јосифовић Петар, Јунику Назим, Јусуфи Ибрахим, Јусуфи Муса, Јусуфи Осман, Кабаш Садрија, Кајмак Богдан, Кајтази Фазлија, Каравелић Бошко, Кусуми Милија, Катанић Благоје, Казизи Абаз, Кисери Реџеп, Кисић Славко, Клокоћи Саит, Колгеџи Ремзи, Кољали Ајриз, Кољши Емин, Коши Бесим, Ковачевић Петар, Ковачевић Владимир, Краснић Осман, Краснић Абулах, Краснић Сејфулах, Крчељи Осман, Кузунџић Благоје, Курти Мон, Куртиши Нешат;

Лабовић Новак, Лазовић Радомир, Лекић Шухери, Левић Марко, Лугић Хамза, Лукић Лука, Лукић Милисав, Љеши Бајрам, Љубисављевић Миле, Љужа Хиљми, Маља Суљо, Мановић Лазар, Марковић Милош, Марковић Стојан, Мартиновић Сретен, Мартиновић Војислав, Мехмеџи Рефик, Мифтарај Хајдин, Мифтари Џемаљ, Михајловић Радивоје, Михајловић Спаса, Михајловић Светислав, Микић Драгољуб, Миколовић Исмаил, Миладиновић Мирко, Милаку Рамадан, Митић Дамњан, Младеновић Добросав, Младеновић Радивоје, Морина Шани, Мучоли Сахит Муља Али, Муљај Ибрахим, Муљаку Салих, Мурати Азиз, Муса Алија, Мустафа Ашим, Мустафа Шефхет, Мутавџић Љубивоје;

Наковски Никола, Назифи Асаф, Никић др Милорад, Николетић Милорад, Николић Глигорије, Нимани Мазлум, Нитај Вард, Окиљевић Војислав, Орловић Огњан, Оручи Бахтијар, Османи др Изедин, Паџа Хусни, Пачаризи Емин, Павличевић Лазар, Павловић Душан, Павловић Милоје, Пејовић Владимир, Перић Александар, Перовић Милорад, Перовић Радован, Перовић Жарко, Пешић Миленко, Петковић Драгомир, Петровић Боровоје, Петровић Радомир, Плана Рифат, Плакић Омер, Поповић Божидар, Радојевић Милорад, Радосављевић Светислав, Рама Абид, Рамадан Муса, Рамадани Ремзи, Реџеп Броја, Реџеџи Рабит, Реџеџи Суљо, Реџић Милош, Ристић Ђорђе, Ристић Ђорђе, Ристић Јанко;

Сахитаи Аслан, Саити Халит, Самарџић Митар, Сејдију Фикирија, Секулић Томислав, Селими Хазир, Сељани Бајрам, Симић Јордан, Симоновић Радољо, Синани Ука, Скендери Аслан, Смаџи Шабан, Станковић Стојко, Стевановић Добровоје, Стојановић Милутин, Стојковић Милорад, Сулејмани Ремзија, Супић Недељко, Сурла Раде, Шабани Ајет, Шабани Рушит, Шериф Ељшани Шешлија Урош, Шипић Витомир, Шумарац Станиша, Шушка Јусуф Шутаковић Стојко, Тахири Муслија, Тхаџи Адем, Трајковић Боровоје, Трајковић Драгутин, Трајковић Радомир, Траканић Шабан, Трифић Чедомир, Трмколи Авдија, Трумпић Владимир, Турсељи Шаћир;

Укели Харадин, Вежапи Идриз, Вековић Љубомир, Великић Трифун, Вешовић-Ватинић Милијана, Вишај Исуф, Влаховић Лука, Воџа Исмаил, Војводић Милан, Војводић Никола, Вучелић др Милорад,

Вујичић Милутин, Вујовић Гајо, Вујовић Лазар, Заими Абдулах, Здравковић Миодраг, Зека Абаз Зивгаревић Боровоје, Зоњић др Светислав, Зујовић Ремо, Живић Павле, Жуби Нешат;

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цветковић Душко, Фејза Салија, Гаши Садрија, Шабанај Никола;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чук Милош, Даути Бећир, Ђорђевић Красимир, Гаши Синан, Хаџиперић Ратко, Јовановић Илија, Кењић Вукман, Скендеровски Хаџија,

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Адеми Хисен, Агај Цавид, Аговић Мухарем, Агуши Рамиз, Ахмети Ахмет, Ахмети Бехадин, Ајдини Џафер, Аксентијевић Здравко, Аксић Милутин, Алексић Јован, Алија Јануз, Алија Шукри, Алији Насуф, Амети Ђабир, Андрејевић Александар, Андрић Спасо, Андрић Жарко, Анђелковић Хранислав, Анђелковић Станислав, Антић Стојан, Антић Влада, Антонијевић Гвозден, Арапи Беџет, Ариф Сејди, Арсић Милић, Авдић Нијаз, Авдијај Бећир, Авдули Амет, Авдули Бајрам, Аземи Рамиз;

Бабуни Ѓамиљ, Баџај Кајтаз, Бахтијаревић Мухарем, Бахтири Шабан, Бајрами Рамадан, Бајрами Реџеп, Балабан Петар, Балошевић Слободан, Бањац Милић, Барџић Радомир, Баровић Драгољуб, Беџирлер Сејран, Бећир Фаредин, Бегај Хетем, Беголи Нусрет, Бекерић Ислам, Бербатовић Мехди, Бербатовић Реџеп, Бериша Фаик, Бериша Фатмир, Бериша Гани, Бериша Исак, Бериша Мухамед, Бериша Садик, Бериша Шабан, Бериша Вахит, Биџај Суљо, Биљали Јусуф, Биљали Осман, Биниши Аћиф, Бислими Хаџија, Бислими Аслан, Битић Адем, Битић Ѓемаљ, Битић Авдулах, Битић Чамил, Битић Фазлија, Битић Реџеп, Битић Рифат, Блацик Ариф, Бљаку Имер, Бојић Радивоје, Бојић Коста, Бојкај Мехмет, Бољевић Тошко, Божовић Љубомир, Брезница Мухарем, Брика Муртезан, Бркић Јозеф, Буџка Мехмед, Буџај Гани, Будима Мухамед, Будимир, Никола, Бугачки Џемаљ, Бујаку Алим, Бујић Добровоје, Булатовић Вуксан, Буњаку Рамиз, Буњаку Сабри, Бутуровић Александар, Буџаља Симан;

Цаколи Браим, Цаколи Зенељ, Цветановић Живко, Цветковић Чедомир Ђерими Ибрахим, Ђерими Рифат, Чалија Гојко, Чазим Караџа, Чехаја Чемаил, Чејовић Будимир, Черети Баским, Черњевић Светислав, Читаку Јакуп, Чуџи Сеџки, Чукић Петар, Чуровић Бранко, Дабетић Спасоје, Дајбо Зејнељ, Денић Томо, Денић Живко, Деретић Бранко, Дешић Јаков, Димић Милан, Димић Мирослав, Димитријевић Милосав, Динај Мухарем, Динарама Ѓемаил, Динчић Видосав, Добродоли Ибуш, Дорамар Лили, Драгуша Шевкија, Дудић Бранислав, Дугалић Крсто, Дураку Ракип, Дургути Исрет;

Ѓаколи Алит, Ѓелић Светозар, Ѓого Боровоје, Ѓокић Божидар, Ѓокић Радомир, Ѓорђевић Ђуро, Ѓорђевић Душан, Ѓорђевић Јован, Ѓорђевић Радован, Ѓота Хајри, Ѓурић Спасоје, Ѓакља Фаик, Џемаљи Укшин, Џини Реџки, Ѓанај Абдула, Ѓазли Схала, Ѓерати Мирен, Ѓерати Сехит, Ѓетахи Ахмет, Ѓилић Слободан, Ѓилиповић Драгољуб, Ѓишић Војислав, Ѓаџафер Салија, Ѓаћер Зећо, Ѓаљани Цано, Ѓапић Душан, Ѓапић Љубиша, Ѓаши Мујо, Ѓаши Фифат, Ѓаши Тахир, Ѓашовић Павле, Ѓавази

Мустафа, Гечевин Пешко, Гигин Вељко, Гласановин Филип, Гочманац Предраг, Гоца Џемо, Гогин Александар, Гојани Фрок, Грајчевци Рахмон, Грбешин Ђумић, Грбин Ђазим, Грбина Исмет, Грујин Браислав, Грујин Милојко, Гудин Тома, Твоздин Тихомир;

Хајдарај Адем, Хајредин Саладин, Хајрулахи Осман Халил Ђумић, Хаџини Шабан, Харадинај Реџеп, Хасан Бузхала, Хасанрамај Рагип, Хасимја Хајдар, Хасни Черим, Хашани Гани, Хашим Шаља, Хашими Шефкија, Хисенај Фазли, Хоџа Хасан, Хоџа Шани, Хоџа Хамди, Хоџа Исуф, Хотн Садик, Ибраимај Адем, Ибраимај Раиф, Ибрахим Узаир, Илиј Божидар, Илиј Димитрије, Илиј Вељко, Игцилер Ахмет, Иса Исмет, Исени Енвер, Исени Хусеин, Исџами Бајрам, Исџами Рахман, Исџами Селим, Ивановин Иван, Ивковин Александар,

Јагодић Ијко, Јаха Есад, Јаха Рејхан, Јаковљевин Славољуб, Јакуповин Кадрија, Јанићевин Милојко, Јанковић Радић, Јаношевин Миодраг, Јанузај Ђерим, Јањин Слободан, Јашари Ахмет, Јерић Ивас, Јетиши Гани, Јетуш Иса, Јевтин Душан, Јевтин Стојан, Јоксимовин Драгутин, Јоксимовин Јован, Јовановин Драгомир, Јовановин Милан, Јовановин Миливоје, Јовановин Стојан, Јовановин Трајко, Јовановин Витомир, Јовин Драгомир, Јукић Илија, Јурик Ахмет;

Кабашин Камбер, Каџура Ибуш, Каџамаку Јонуз, Кадријај Садик, Кадрин Фонда, Камерај Неџир, Караџин Слободан, Карахода Всафа, Караматић Јозеф, Карнузи Брахим, Кастрати Кадрија, Казизи Ферит, Кекезовин Стјепан, Келмени Мехмед, Келман Деда, Книси Исмет, Коџа Синан, Косовац Симо, Костић Младен, Костић Обрад, Костић Радослав, Костић Радован, Ковачевин Раденко, Краснић Гарић, Краснић Гани, Краснић Ганија, Краснић Љазиф, Криези Адија, Криези Ади, Криези Имер, Кристај Фрок, Кристај Зеф, Кричевин Милан, Крстић Миленко, Круезија Цазит, Куџин Адем, Куџин Сејди, Куџин Хилми, Куџин Богосљуб, Куџин Борислав, Курсон Мурат;

Лабус Драгољуб, Лакичевин Милан, Лакушин Радоман, Латковин Милорад, Лазин Димитрије, Лазин Павле, Лазовин Драгутин, Лека Шант, Лешај Прек, Локвица Митат, Лујин Тешик, Лумај Селадин, Љенани Зејнеп, Љокај Ахмет, Љокај Садрија, Љоки Халил, Љоки Хазби, Љуботени Адем, Љума Сант, Љуми Мехмет, Љури Дануш, Љутин Узаир, Љуџа Смаљ;

Маџуни Рамадан, Максимовин Божидар, Максимовин Спасоје, Максимовин Владимир, Маколи Кадрија, Мамсути Мамсут, Малакуе Малић, Малић Кадри, Маља Фадил, Маљоку Митхат, Маљоку Вант, Мамџин Лазар, Марјановин Драган, Марковин Александар, Марковин Божидар, Марковин Душан, Марковин Јордан, Марковин Трајко, Мартиновић Лука, Масловарић Веселин, Машкулин Изет, Матовин Лимон, Матовин Риза, Матовин Миливоје, Механи Сељман, Мелечи Хајриз, Мемети Ибрахим, Миџаловин Милош, Миџовин Божидар, Миџуновић Томислав, Миџтари Сулеман, Миџајловин Милорад, Миџајловин Слободан, Миџајловин Томислав, Миџатовин Предраг, Миџајловин Душан, Милосављевић Славко, Милошевин Петар, Миловановин Жарко, Миловановин Живојин, Милчај Зефир, Милковин Мита, Мишковић Станко, Младеновић Милутин Морина Цафер, Морина Фериз, Морина Ибрахим, Морина Минир, Морина Шахир, Морина Шефхет, Морина Тафил, Мухапери Имер, Мурати Галип, Мурати Рајин, Мурина Мухарем, Муртези Цавид, Мустафа Даут, Мустафа Мустафа, Мустафа Шериф;

Намлици Илир, Неделковић Крста, Недељковић Милан, Недељковић Живојин, Недовин Веселин, Нешин Вукослав, Неџирај Рустан, Николин

Обрад, Николин Владимир, Нуши Илија, Обрадовин Александар, Огњановин Драгомир, Огњановин Стојан, Орловић Грујина, Оси Малић, Оси Мехмед, Османи Али, Османи Фериз, Османи Исак, Османи Лиман, Османи Реџеп, Османкаџи Нихат;

Пачаризи Суроја, Пајазити Демуш, Пајазити Шуџија, Палић Филип, Палић Петар, Палуши Далић, Палић Ђазим, Палоја Беџир, Парамедић Трајко, Пасулин Субхи, Пауновић Тихомир, Павићевин Новак, Павловић Ратомир, Павловић Спира, Пеци Ђамил, Пејовин Василије, Перин Радомир, Перуничин Вујош, Пешин Антоније, Пешин Цветко, Петковић Милан, Петковић Станислав, Петровин Ранко, Петровин Вукашин, Пиндовић Милан, Пиндук Зухди, Пира Суљо, Плана Исмаил, Почеста Мустафа, Поповин Мирко, Поповин Никола, Поповин Властимир, Прекороџа Џемаил, Прекороџа Садри, Пренић Феџула, Приштина Ридван, Прути Енвер, Пуљај Сани,

Рада Дурак, Радоичин Томислав, Раџеновин Младен, Радојевић Сретко, Радовановин Драгољуб, Радовић Радован, Радловић Никола, Рафунин Неџир, Рахимовин Азиз, Рахмани Селим, Рајковић Божидар, Раџа Тешик, Рама Јахир, Рама Рустан, Рама Сулејман, Рамадан Пржаку, Рамчани Решат, Рамадаџи Зија, Рамосај Рамадан, Расим Елшани, Рапштин Адил, Раткосери Смаил, Реџа Ахмет, Реџа Исмет, Реџин Садри Рска Хамит, Ристин Драгомир, Ристин Драгутин, Ризвани Деир, Ризвани Фаик, Рогова Хусни, Рука Фадил, Рулан Дестан, Салај Демо, Салихи Ишан, Салихи Ђуџин, Салихи Рамадан, Сеџери Сулејман, Сеџија Сефи, Сејдија Браун, Секулин Никола, Селмани Ђумрет, Селманај Ђон, Симијоновин Милорад, Симоновић Цветан, Симоновић Добривоје, Синаин Фериз, Скеја Адем, Скендери Бајрам, Скендери Чамил, Сламник Иса, Сламник Ахмет, Смаилин Азир, Смаилин Милош, Сојевић Славко, Соколин Иса, Соли Реџеп, Станков Јоџо, Станковић Радонка, Станковић Ранко, Ставилић Радил, Ствин Љубомир, Стојаковић Михајло, Стојановин Сретан, Стојковић Љилана, Стојковић Раде, Стојковић Трајан, Стошин Илија, Сука Хаки, Сулча Адија, Суља Реџеп, Суџури Цезар;

Шабан Бериска, Шабани Адем, Шатини Мустафа, Шанин Ганија, Шањевин Јакша, Шаља Тамиљ, Шаља Мурат, Шаља Ниџи, Шаља Сали, Шаља Сеџудин, Шатри Бечир, Шатри Реџа, Шехи Хаки, Шехи Кемаљ, Шехи Кјани, Шеху Ђевдет, Шејат Марко, Шкодрић Цавид, Шкрели, Никола, Шкурти Абдула, Шлаку Феџми, Шушка Цевхет, Шутаковић Младен, Табаковић Зоран, Таџин Муса, Тафалин Саладин, Тахири Хајруш, Таџај Тахир, Танасковић Вукосав, Таши Жучџи, Тхачи Рамадан, Тмушин Коменс, Тодоровин Герољуб, Тодосин Благоје, Токин Борислав, Токин Светислав, Тољај Мустафа, Томић Александар, Томић Дамњан, Томић Југослав, Томић Трајко, Томовин Миленко, Топлица Шефки, Тоски Фатли, Трајковић Бранко, Трајковић Владо, Трајковић Властимир, Трајковић Трифун Трака Абидин;

Ука Мусли, Вајушин Љубиша, Васић Александар, Васић Љубисав, Васић Васо, Васовин Радоје, Велић Ибуш, Величковић Јован, Велија Махмут, Великинац Тихомир, Весели Ниџази, Витошевин Никола, Влаховин Слободан, Војиневин Драгутин, Ворфај Фетах, Врановци Иљаз, Вукмировин Никола, Вуксановин Милорад, Вуџа Илија, Вуља Гани, Вуља Зенун, Вукадиновић Милосав, Вукићевин Штепан, Вукмировин Јован, Вутхи Едон, Забуновић Драгољуб, Зафировин Владимир, Заити Весел, Здравковић Радован, Зечири Јусуф, Зејнулахи Рифат, Зенун Даут, Зрза Шукри, Зу-

баку Цесмиљ, Жерка Авни, Живановић Драгиша, Живић Новица, Жури Бафер.

Бр 43
16 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во развивањето активността на толкувањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана, во издигањето и ширењето на военостручно знаење и борбената готовност, како и за јакнењето на морално-политичкото единство на земјата и патриотизмот на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Бабић Карло, Бел Игнац, Белашкић Богдан Бибер Стево, Богдановић Ватрослав, Богожалец Јосип Бумбуловић Милка, Брзица Јуре, Џаџуга Динко, Ђирић Војислав, Чендак Драгутић, Чирковић Добривој, Дубравчић Рудолф, Добринић Милош, Детељић Мато, Домијан Октавијан, Дубровић Маријан, Ђурашковић Милутић, Ђекић Проко, Ференчић Виктор, Гргур Мићо, Гргурев Мирко, Гусић Никола, Гуштек Јосип, Храбар Анте, Хубер Фрањо, Јадријевић Иван, Јеричевић Иво, Јовановић Јурај;

Кермек Рудолф Кезеле Иван, Кинкела Фрањо, Ковач Антун, Кожич Јосип, Кршанац Руди, Леш Станко, Ловрић Светин, Лукачић Стевица, Лукановић Никола, Лукић Владимир, Љеповић Стево, Марин Иван, Мариновић Филип, Мартиновић Анте, Мартиновић Анте, Матијаца Шиме, Медвед Антун, Миљановић Божо, Модрушан Романо, Момчиловић Даме Ничевић Пашко, Нишевић Јован, Нижетић Анте, Обрадовић Милан, Омрчен Душан, Опланић Томо Павић Кузман, Павић Мијо, Павловић Милан, Павловић Раде, Перковић Никола, Петовић Јозо, Поповић Андрија, Поповић Миодраг;

Саболовић Стјепан, Савурдић Глиго, Синобад Бранко, Синобад-Пијуковић Зорка, Шербић Милош, Шидан Марко, Шимунчић Ђуро, Тања Лука, Тенцер Антун, Тежак Фрањо, Томашевић Фране, Томић Милан, Траживук-Дурбаба Љубица, Трлаја Анте, Тртица Стојан, Врќљан Томо, Вугринчић Иван, Зорић Петар, Жич Фране;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чреп Јосип;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Раић Иван, Сарић Јосип, Шмид Франц, Вилас Лука, Зубер Стојан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чуровић Милорад, Долачки Ђуро, Дошен Анте, Хорват Аугуст, Жуњадн Мато, Ивић Душан, Кашић

Стево, Кијановић Јово, Кнежевић Никола, Луковечки Иван, Лулић Милан, Мајсторовић Стево, Митровић Душан, Новотни Станко, Пажанин Блаж, Рубеша др Станислав, Смодлака Јозо, Тачковић Станко, Тавчар Славко, Томичевић Драгољуб, Влаховић Вид, Жарина Јосип;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Алфиревић Станко, Алић Гојко, Амброншић Миливој, Андреис Андрија, Андричевић Томислав, Андучић Звонко, Анђелић Јаков, Ангиревић Јово, Анић Вице, Антић Стјепан, Арачић Јозо, Арнуш Славко, Бабић Ђуро, Бабић Јосип, Бабовић Марија, Бачинић Драго, Бачурин Мирко, Баџим Иво, Бахмајер Фрањо, Бајић Драго, Бајић Милан, Бајић Саво, Балашко Томо, Балија Стјепан, Барановић Гојко, Барбароса Андрија, Барић Јосо, Баста Сава, Батели Антон, Бауер Антун;

Беламарић Фране, Белић Анте, Белошевић Рудолф, Берковић Драго, Билић Крсте, Билота Винко, Билушић Мирко, Ђелић Лазо, Ђелобрк Милан, Ђелаш Раде, Благојевић Мирко, Бобетко Антун, Богдановић Мирко, Богдановић Винко, Божанић Марко, Божич Љубоја, Болшец Аугуст, Бонковић Шпиро, Борић Фрањо, Ботица Павал, Божанић Лука, Божич Драгутић, Божич Гојко, Божич Миле, Божич Милош, Божич Славко, Божич Стево, Брачић Мате, Брлтинчевић Мирко, Брчић Јаков, Брчић Славомир, Бребрић Бруно, Брекић Јовица, Бреко Иван, Бркић Мијо, Бркић Стево, Бубало Миле, Бучан Миле, Бучан Милић, Булић др Давор, Бумбер Блаж, Бунчић Павле, Бурсаћ Дамјан, Бутковић Иван, Буторац Миле;

Џаганић Стјепан, Џар Емил, Џар Јосип, Џерин Рудолф, Џеровец Винко, Џиндрић Иван, Џетковић Недељко, Џвијановић Ђуро, Џвијановић Илија, Џулубрк Мирко, Џабрацац Здравко, Чавић Адам, Чакара Бранко, Чавић Боро, Чавић Љубан, Чича Милан, Чорко Вилим, Чоза Јозо, Чудина Маријан, Дагоншин Марио, Дамше Милан, Давчевски Михајло, Дефар Душан, Деѓутић Виктор, Демарк Драго, Дићић др Мартин, Дивјак Благоја, Дивјак Јовица, Додош Мићо, Драгић Миле, Драгичевић Маринко;

Драгојевић Слободан, Драшковић Миливој, Дражић Живко, Дражина Кузман, Дрље Јосип, Држаић Стјепан, Дуковчић Јурај, Дуликравић Чедо, Думанић Бранко, Дунатов Роко, Дурман Душан, Дворник Петар, Ѓаковић Миле, Ѓапан Мирко, Ѓермановић Петар, Ѓуран Иван, Ѓурић Божо, Ѓрчеговић Иво, Ѓредељак Владо, Ѓабијанчић Иван, Ѓајтовић Милан, Ѓарчић Анте, Ѓеренџица Драгутић, Ѓилипи Драго, Ѓрануловић Петар, Ѓркић Анте, Ѓрковић Мате, Ѓумдак Јаков;

Гагић Бошко, Галић Миле, Гашпарић Антон, Гиздић Недељко, Гојковић Милош, Гојковић Симо, Готал Звонко, Грабер Иван, Грах Тито, Грчић Лазар, Грга Винко, Григић Мато, Грљушић Мате, Гршковић Јосип, Гудан Андрија, Гугић Иво, Хамер Иван, Хан Винко, Хорвачић Ѓабијан, Хорвачић Јурај, Хорватек Макс, Хорватић Иван, Хруш прим др. Орест, Хрватин Јосип, Хубер Мато, Хубер Жељко, Илијевић Иван, Иванковић Илија, Изчевић Милан, Јагец Милан, Јакасовић Марин, Јакоповић Драгутић, Јакоповић Јосип, Јакус Марин, Јаковчић Мијо;

Јамбровић Звонко, Јандрашец Маријан, Јанков Давор, Јањанин Симеон, Јаркуница Станка, Јаук Матија, Јелић Никола, Јерчић Марин, Јерић Здравко, Јеричевић Видко, Језерник Фрањо, Јоџић Петар, Јовановић Љубо, Јурага Никола, Јурас Шиме, Јурић Антун, Јурић Мате, Јурић Петар, Јуринчић Никола, Јуришић Роберт, Јурјевић Анте, Јурјевић Никола, Јурковић Никола, Калчић Антон, Календаровић Предраг, Карабатић Ловре, Карловић Радмило, Каталенић Владимир, Катић Иван, Катић Иво, Катић Маријан, Катулић Иљбро, Кекуш Стево;

Керовец Иван Кешњер Мартин, Кинкела Ема, Класић Леополд, Клепац Златко, Клинец Иван, Клобучарић Драгутин, Кнезовић Анте, Кокановић Јово, Колунџија Гајо, Корач Милан, Косић Мирко, Костовић Никола, Ковачевић Драган, Ковачевић Тихомир, Коварбашић Јоцо, Краљ Иван, Крњић Динко, Крпета Фабо Кршинић Роко, Кршул Младен, Крварић Иван, Кухар Милан, Кукавица Младен, Кусачић Анте, Кустурин Јосип, Кутровац Иван, Кузмановић Винко, Ладешић Јанко, Лађевић Гојко, Лагиња Иве, Ламбаша Милан, Лапов Јерко, Лаус Мирко;

Лељак Милан, Леринц Стјепан, Левачић Мијо, Лигутић Срећко, Ливић Марцел, Логожар Ладислав, Лончар Илија, Ловречић Динко, Лугарић Стјепан, Љубенков Кажимир, Љубојевић Софроније, Маглов Тоде, Максан Томислав, Малогорски Милан, Малкович Јаков, Мајнарић Драго, Манојловић Миле, Мандић Никола, Марасовић Недељко, Марелић Стојан, Маргаретић Јово, Маричић Славенко, Маргетић Никола, Маријановић Станислав, Мариновић Јозо, Марков Ђуро Марковић Илија, Марсенић Јово, Мартиновић Јанко, Мартиновић Вицко, Марушић Иван, Маслек Раде, Матановић Иван, Матић Божо, Матијевић Милан;

Меић Марко, Меић Мићо, Михајловић Божо, Михановић Лука, Мијалић Јаков, Микуландра Крешо, Милош Небојша, Милош Владимир, Милотић Антон, Миловановић Михајло, Минић Симо, Миочевећ Андрија, Мисираћа Лука, Мистрић Зухдија, Мишић Мирко, Мишљеновић Никола, Митровић Стјепан, Моровић Давор, Мошкон Јосип, Мраковић Иван, Муњица Јадре, Мурковић Валент, Мужевић Бранко, Немети Јосип, Ненадић Радован, Нонковић Јово, Новаковић Милан, Орка Јанко, Осмић Мубера, Ожболт Антон, Пацади Бруно, Панић Крсто, Паштар Петар, Пауленко Иван;

Павић Марко, Павић Стјепан, Павковић Иве, Павловић Стево, Павловић Стево, Павоковић Тихомир, Пажанин Стипе, Пецотић Марко, Пецотић Стјепан, Педишић Омер, Пеин Митар, Пекога др Јосип, Пеовић Иван, Перцан Јосип, Перичек Стјепан, Периша Винко, Пешут Мијо, Петковић Боженко, Петковић др Иван Петковић Крунослав, Петојевић Стево, Петрић Мирко, Петровић Јосип, Пилижота Марко, Пилижота Милан, Пирак Иван, Плављанић Драган, Плечко Милан, Плепел Петар, Политео Јакоб, Поповић Душан, Поповић Глишо, Посавец Стјепан, Пошчић Борис, Пребежић Иван, Пренц Ђино, Прњак Антун, Прша Драго, Пупавац Милан, Пушић Јуре;

Рабар Раниери, Радановић Илија, Радић Божо, Радичевић Јосип, Радуловић Славко, Рајковић Иван, Раос Бранко, Рашковић Милош, Релић Ранко, Рељановић Иван, Рендулић Паво, Репинц Франьо, Ресковић Мате, Романић Обрад, Рончевић Милош, Рожић Франьо, Рожић Шпиро, Рочнов Јандре, Руднички Стјепан, Русић Миле, Русијан Вјекослав, Саватовић Недељко, Савић Бошко, Савић Бранко, Савић Петар, Сермек Винко, Симић Стојан, Славица Раде, Смољанић Стево, Соколић Рафаел, Сорић Стјепан, Спахија Пашко, Средановић Машан, Станић Здравко, Стилин Милан, Стипанић др Игнац, Стипановић Доброслав Стојанов Анте, Стричак Људевит, Ступар Душан;

Шарлија Јосип, Шаш Перо, Шеатовић Чедомир, Шего Петар, Шеговић Анте, Шеша Тоде, Шикања Дамјан, Шипрага Илија, Шимунић Иван, Шишков Тихомир, Шкугор Блаж, Шнелер Младен, Шокота Станко, Шоргић Обрад, Шпорчић Драго, Шујевић Богдан, Шушњар Никола, Шути Иван, Штаглар Мијо, Штампалија Фране, Штефанић Тугомир, Шти-

мац Лудвик, Шрбац Милан, Штрк Едуард, Штулић Мићо, Швага Никола;

Тадих Драган, Томац Матија, Томић Никола, Траварић Ђура, Трикић Никола, Трива Светозар, Тркуља Симо, Трстењак Иван, Турина Цветко, Тухек Томо, Тврдех Анте, Удовичић Иван, Утешиновић Драган, Вадањел Данило, Вељачић Иван, Видаковић Стево, Видић Мирко, Винцековић Ђуро, Винклер Јиндра, Винковић Илија, Винковић Иван, Влакетић Каменко, Војводић Драгутин, Војводић Јосип Вранеш Петар, Вранеш Лука, Врегеноар Лидио, Вугдраговић Војин, Вугер Алојз, Вујаклија Миле, Вујанић Мирко, Вујасиновић Милош, Вујновић Дара, Вујновић Јово, Вукашиновић Шима, Вуковић Мирко, Вулелија Тугомир, Вундук Миле, Вурдеља Богдан, Вушак Владимир, Загорац Алојз, Загорац Ђорђе, Заец Славко, Затезало Милош, Заваган Ђино, Зебић Јован, Зензеровић Јаков, Златар Матија, Зорић Миле, Зорић Петар, Зрнић Ђуро, Зуровац Момчило, Жерјав Јосип, Жганар Мирко, Жигић Владимир, Живковић Чедомир, Живковић Јосип, Живковић Васо;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Абрамовић Илија, Абрамовић инж. Јован, Абрамовић Мато, Ахел Милутин, Ахметовић Шефик, Ајдуковић Миле, Алдић Стјепан, Алексић Милан, Алвир Анте, Андрашек Милан, Анђелић Велимир, Анић Радован, Антић Маринко, Антић Милка, Антоловић Антон, Антоничић Луцијан, Антунац Чиро, Антуновић Иван, Бабић Душан, Бабић Јово, Бабић Милорад, Бабић Вујо, Бачановић Здравко, Бабић Јанко, Багић Анте, Балде Јордан, Балент Јосип, Балтић Милан, Балтић Никола, Бан Иван, Бановац Анте, Барић Милан, Бартол Стјепан, Баруџија Милош, Басталић Франьо, Баша Саво;

Башић Јеролим, Башић Миле, Башић Станислав, Батало Новица, Батић Петар, Белић Петар, Беловић Франьо, Белишић Мирко, Бенедичић Франц, Бенковић Стјепан, Беншић Иван, Берић Марко, Беровић Невен, Беседић Стјепан, Безбрадица Милан, Бићанић Ђуро, Бићанић Стјепан, Билан Ђорђе, Бирек Иван, Бјелић Боровој, Блашковић Данијел, Блажевић Антон, Блеуш Ивко, Бодловић Милан, Богади Јанко, Богдан Јошка, Богдановић Јово, Бојчета Милан, Болодин Антон, Болић Јово, Бољешић Јосип, Боровић Лазар, Боровина Анте, Бошковић Ђорђе, Бошњак Петар, Ботица Анте;

Божич Јосип, Божич Вукашин, Брачић инж. Анте, Брачко Франьо, Брадешки Стојан, Бравар Серђо, Брезовец Маријан, Брижић Владимир, Бркић Ђуро, Бркић Јерко, Брлек Иван, Брлековић Јозо, Брлетић Марко, Бричић Иван, Брновић Лазар, Броз Јосип, Брозичевић Франьо, Буданко Иван, Буђина Мато, Букулин Зденко, Булајић Крста, Бунчић Вељко, Бунтак Божидар, Буразер Винко, Бушић Рудолф, Бушаријол Петар, Буторац Анкица, Буторац Миле, Бутулија Миленко, Џајнер Франьо, Џар Рино, Џеровац Сандро, Џигић Никола, Џирквенчић Стјепан, Џрљен Јозо, Џрнички Нинослав, Џрнковић Иван, Џрнковић Вјекослав, Џрњак Јосип, Џрногорац Гојко, Џундековић Стјепан, Џвијановић Дамјан, Џвртила Стјепан;

Ћапић Бранко, Ћорба Стјепан, Ћук Душан, Ћурчија Ђуро, Ћус Антон, Чачић Душан, Чакаревић Божидар, Чакаревић Стеван, Чакић Милић, Чапалија Фране, Чеко Анте, Чмелак Крешмир, Чокић Љубица, Чопор Звонко, Чреп Аница, Чретни Јосип, Чубрић Гашпар, Чудина Дане, Чугура Анте, Чулина Стјепан, Чупковић Лука, Даниловић Радивој, Дау-

танец Иван, Дервишевић Мурат, Деспотовић Никола, Добројевић Ранко, Додиг Тихомир, Домазет Јуре, Доминић Драго, Драгаћ Дане, Драгојевић Милорад, Драгојевић Вељко, Драговић Никола, Дракулић Стево, Дрк Иван, Дрљановчан Иван, Дружинец Владимир, Дубравац Лука, Дуцић Адам, Дудуковић Сава, Душмић Винко, Дукић Антин, Дунај Ладислав, Дундара Банфранко, Дуж Рудолф, Дужевић Рато, Дворнић Ранко,

Ђелдум Јерко, Ђелековчан Драгутин, Ђопар Фрањо, Ђуреџ Степан, Ђурић Стеван, Џаја Мирко, Џебина Мирко, Ѓић Стеван, Ѓрцеговић Тончи, Ѓремија Стојан, Ѓрноић Јосип, Ѓржић Жељко, Ѓсерт Рудолф, Ѓшкиња Иво, Ѓзгета Бранко, Ѓабрис Иван, Ѓабрис Леополд, Ѓалтус Иван, Ѓарагуна Иван, Ѓилипчић Фрањо, Ѓилиповић Јосип, Ѓикет Јозо, Ѓоло Антон, Ѓоретић Анте, Ѓранковић Едуард, Ѓрануловић Анте, Ѓрањковић Јосип, Ѓратар Винко, Ѓрук Винко, Ѓурко Јосип;

Ѓалић Војо, Ѓалер Иван, Ѓргић Марко, Ѓрејза Мато, Ѓрозданић Јосо, Ѓрубишић Анте, Ѓрубић Ђуро, Ѓредели Крешимир, Ѓавриловски Петар, Ѓаурина Стипе, Ѓашпарић Мијо, Ѓашпаровић Берислав, Ѓлавина Јошко, Ѓлуваковић Душан, Ѓлумац Ђуро, Ѓлумац Раде, Ѓлумпак Игнац, Ѓолубић Мато, Ѓолубовић Милован, Ѓотал Јосип, Ѓрадић Мирослав, Ѓредел Иван, Ѓрегоровић Иван, Ѓргуревећ Никола, Ѓрегуреџ Мато, Ѓризел Маријан, Ѓружичић Петар, Ѓрчић Иван, Ѓусић Јосип;

Ѓајдек Јосип, Ѓајдињак Иван, Ѓалгота Иван, Ѓаидић Степан, Ѓехет Мирослав, Ѓерцеџ Иван, Ѓерцеџ Јосип, Ѓерцеџ Јосип, Ѓертеленди Фрањо, Ѓохњец Иван, Ѓорњак Јоаким, Ѓорват Фрањо, Ѓорват Јосип, Ѓорват Станислав, Ѓорват Степан, Ѓорват Звонко, Ѓорватинец Никола, Ѓоги Мухамед, Ѓрстовић Томо, Ѓрчек Драгутин, Ѓрелја Иван, Ѓрватин Витомир, Ѓубак Милан, Ѓудец Јосип, Ѓуњади Ивица, Ѓусар Милан, Ѓбрахимпашевић Степан, Ѓикасовић Перо, Ѓигреџ Игнац, Ѓиванчић Андрија, Ѓивек Фрањо, Ѓивковић Ђуро, Ѓивић Раде;

Јагић Мирко, Јагић Владимир, Јакић Стипе, Јакоповић Иван, Јакшић Борислав, Јакшић Ѓаврило, Јакшић Илија, Јакшић Милош, Јанчић Бошко, Јанчић Дане, Јанчић Милан, Јанков Славко, Јанковић Филип, Јануш-Бенцерић др Марија, Јањанин Стеван, Јарамаз Марко, Јашка Шиме, Јелић Јован, Јеличић Ѓожидар, Јеличић Вуенцеслав, Јелушић Драго, Јенкач Рудолф, Јерковић Мирослав, Јоксимовић Никола, Јовановић Илија, Јованић Млађо, Јовановски Маријко, Јоветић Гојко, Јозић Паво, Југовић Борис, Јурачић Слава, Јурић Блаж, Јурић Иван, Јурина Петар, Јуришић Руско, Јуришић Здравко, Јурковић Анте;

Ѓабалин Јосип, Ѓадовић Андрија, Ѓалањ Бранко, Ѓалић Новак, Ѓалинић Никола, Ѓалагјера Душан, Ѓалогјера Петар, Ѓамбер Јосип, Ѓанижај Владо, Ѓапелац Стево, Ѓарас Јосип, Ѓарловчан Мато, Ѓаса Андрија, Ѓатић Драгутин, Ѓатић Иван, Ѓатуша Никола, Ѓелић Степан, Ѓинкела Иван, Ѓинкела Ѓикоден, Ѓиш Јосип, Ѓиш Славко, Ѓиринчић Јосип, Ѓиринчић Маго, Ѓларић др Анте, Ѓларић Фрањо, Ѓларић Мићо, Ѓлековић Мирко, Ѓлепо Никола, Ѓлисурић Мато, Ѓнежевић Обрад, Ѓогој Владимир, Ѓојдић Бошко, Ѓоленц Иван, Ѓолић Драгутин, Ѓоловрат Анђелко, Ѓолманић Мартин, Ѓолувија Владимир;

Ѓомадина Ѓојо, Ѓонтент Јосип, Ѓоњевић Славко, Ѓопорчић Мијо, Ѓорач Стеван, Ѓорлат Драго, Ѓосовић Анте, Ѓошки Звонимир, Ѓошутић Виктор, Ѓотиџа Ратко, Ѓовачевић Бранко, Ѓовачевић Драгутин, Ѓовачевић Марко, Ѓовачевић Мијо, Ѓовачевић Никола, Ѓовачевић Стево, Ѓовачић Јосип, Ѓовак Борис, Ѓозјак Јосип, Ѓрамар-Ѓевец Марија,

Ѓрањец Еилим, Ѓресојевић Јово, Ѓресовић Мирко, Ѓриштафор Златан, Ѓриштофић Степан, Ѓривошић Антон, Ѓрка Јуре, Ѓрка Никола, Ѓркљеш Велимир, Ѓрнета Јанко, Ѓрнић Јосип, Ѓрнић Милан, Ѓрпанац Јурај, Ѓучинић Марјан, Ѓукас Иван, Ѓукић Ђуро, Ѓупрешанин Алекса;

Ѓачанин Панто, Ѓађевић Бошко, Ѓакота Мато, Ѓасан Бранко, Ѓауш Станко, Ѓазиница Ђуро, Ѓазиница Урош, Ѓекић Ѓогољуб, Ѓељак Драгутин, Ѓемезина Лука, Ѓесковац Жарко, Ѓевачић Фрањо, Ѓисац Јосип, Ѓивић Јосип, Ѓончаревић Никола, Ѓовасић Степан, Ѓоврек Мирко, Ѓовренчић Мартин, Ѓоврић Јосип, Ѓозица Велимир, Ѓучић Анте, Ѓукачић Анте, Ѓукатела Никола, Ѓукић Иван, Ѓукшић Ратко, Ѓулић Јосип, Ѓусавец Милан, Ѓушичић Блаж, Ѓиља Јосип,

Ѓаџан Владимир, Ѓаџнер Зденко, Ѓаџура Здравко, Ѓаџут Симо, Ѓачешић Петар, Ѓачковић Душан, Ѓаџаић Мирко, Ѓаџарић Звонко, Ѓајски Ђорђе, Ѓаленичић Јосип, Ѓалогорски Иван, Ѓалтар Стево, Ѓаљковић Милан, Ѓандић Јосип, Ѓандић Кајица, Ѓандић Мирко, Ѓандић Живојин, Ѓанестар Албин, Ѓанисловић Мирко, Ѓанојловић Ђуро, Ѓанојловић Љубан, Ѓанојловић Никола, Ѓаренци Тихомир, Ѓарелић Јурај, Ѓаротић Тито, Ѓарић Иван, Ѓарић Раде, Ѓаричић Иван, Ѓариновић Јосип, Ѓариновић Марко, Ѓарјановић Јосип, Ѓарковић Михајло, Ѓарловић Иван, Ѓартиновић Франко, Ѓартиновић Степан, Ѓартињак Јурај, Ѓасловара Петар, Ѓастен Јосип;

Ѓатица Иван, Ѓатић Љубан, Ѓатијашевић Никола, Ѓатијевић Драган, Ѓатус Иван, Ѓазија Младен, Ѓедић Ѓордана, Ѓедић Јозо, Ѓехун Јуреј, Ѓеркаш Андрија, Ѓешег Бранко, Ѓедвед Драгутин, Ѓедвед Јакоб, Ѓихелчић Медардо, Ѓихолић Степан, Ѓијић Маријан, Ѓикић Степан, Ѓилаш Гојко, Ѓилат Иван, Ѓилић Жарко, Ѓилин Петар, Ѓилетић Томислав, Ѓилковић Пашко, Ѓилохановић Владо, Ѓилошић Ивица, Ѓиорић Роџуло, Ѓириловић Никола, Ѓирковић Антун, Ѓирошевић Тонко, Ѓишчевић Лазо, Ѓишић Степан, Ѓишура Драган, Ѓитровић Фрање, Ѓливарић Иван, Ѓогоровић Алдо, Ѓолнар Антун, Ѓразовац Славко, Ѓркаљ Гојко, Ѓукић Фрањо, Ѓужинић Драго, Ѓужинић Милан;

Ѓађ Миклош, Ѓегић Милан, Ѓемчић Слободан, Ѓенадовић Игњо, Ѓешић Драган, Ѓевешћанин Стипе, Ѓиколић Ђуро, Ѓиколић Мирко, Ѓиколић Здравко, Ѓиковић Мирко, Ѓинић Иво, Ѓогало Јосип, Ѓовак Фердо, Ѓовак Владо, Ѓоваковић Бошко, Ѓоваковић Здравко, Ѓовоселац Милан, Ѓегован Милан, Ѓободић Мартин, Ѓочић Фрањо, Ѓолујић Иван, Ѓопачић др Зденка, Ѓорешковић Антун, Ѓорлић Милан, Ѓорљсв Анте, Ѓостоја Анте, Ѓостојић Бошко, Ѓостојић Никола, Ѓоштрек Антун, Ѓжеговић Славко;

Ѓадован Агис, Ѓаић Ѓедомир, Ѓаић Иван, Ѓалада Марко, Ѓапић Јосип, Ѓантељнац Душан, Ѓарчина Никола, Ѓатарчић Иван, Ѓауковић Милан, Ѓауро Степан, Ѓавасовић Ђуро, Ѓавасовић Гојко, Ѓавасовић Петар, Ѓавић Анте, Ѓавић Фрање, Ѓавиличић Драгутин, Ѓавлов Ивица, Ѓавловић Раде, Ѓецотић Кузма, Ѓећанић Антон, Ѓечек Јосип, Ѓелеш Стево, Ѓератовић Антун, Ѓерчић Иван, Ѓережа Светин, Ѓерша Фрањо, Ѓершић Паво, Ѓетрић Јосип, Ѓетричевић Иван, Ѓетровић Михајло, Ѓетровић Милутин, Ѓетрунић Мато, Ѓети Здравко;

Ѓиџула Бошко, Ѓиџтарић Виктор, Ѓишковић Жељко, Ѓлетикосић Стево, Ѓодбевшек др Златан, Ѓодлежан Степан, Ѓодлесак Звонко, Ѓолић Антон, Ѓољак Душан, Ѓонграц Едуард, Ѓопарић Ѓикица, Ѓоповић Љубо, Ѓоповић Славко, Ѓоповић Срећко, Ѓоповић Владо, Ѓосњак Фрањо, Ѓоспиш Милан, Ѓоспишил Срећко, Ѓреден Маријан, Ѓредошевић

Мартин, Преочанин Ђуро, Препелић Стјепан, Прерадовић др Мира, Прибанић Иван, Прњић Радован, Прохаска Зденко, Пух Стјепан, Пухарић Филко, Пухарић Младен, Пухелек-Посавец Милица, Пушкар Петар, Путар Силвестар;

Рабар Срећко, Радовановић Јосип, Рађен Милан, Радић Крста, Радић Марин, Радић Здравко, Радиковић Иван, Радишевић Паша, Раднић др Младен, Радолић Бранко, Радосављевић Лука, Радовановић Светозар, Радужковић Богдан, Радуловић Душан, Радуловић Ђуро, Радуловић Крсте, Радуловић Сава, Радусиновић Бранислав, Радусиновић Мирослав, Раинер Драгутин, Рајшић Ђуро, Рајић Недељко, Рак-Цалета Иванка, Ракош Јосип, Рашић Никола, Рашић Ранко, Рашковић Душан, Рашковић Душан, Равлић Јуре, Ренка Стјепан, Репић Антун, Рићан Јосип, Римац Мате, Робић Звонко, Родек Звонимир, Ројнић Јосип, Ромац Константин, Ромац Стипе, Рошка Јосо, Рожић Слободан, Рожман Јосип, Рукавина Владе, Руње Анте;

Сабљић др Божидар, Сабо Здравко, Саболовић Паша, Салај Златко, Салковић Цветко, Салопек Драго, Сандаљ Мило, Санковић Ђуро, Санковић Стеван, Сарделић Марин, Савић Ђуро, Савић Милан, Савурдић Перо, Сеиди Херман, Сенчић Миливој, Север Томо, Север Иван, Силади Стјепан, Сињери Драгутин, Сировец Вјекослав, Скакић Бранко, Скендер Иван, Скорић Марко, Сладоја Илија, Славица Винко, Сливар Стјепан, Смиљанић Душан, Смољан Љубо, Сочковић Јосип, Соколић Душан, Солмун Антун, Солинац Живо, Савић Стево, Срзић Стјепан, Стаменић Димитрије;

Станић Иван, Станковић Ђорђе, Старчевић Бранко, Старчевић Владимир, Стевић Недељко, Стипанчић Рудолф, Стипегећ Иван, Стипегећ Јосо, Стојановић Боривој, Стојановић Симо, Страх Иван, Страхинић Саво, Стрепачки Марко, Суџуковић Богољуб, Сукновић Маријан, Сунара Иван, Сунтешић Антун, Сурла Бранко, Сушак Сава, Свагановић Јосип, Свиљар Јован;

Шалић Иван, Шалов Иван, Шаран Бојо, Шарлија Иван, Шебетић Јосип, Шегедин Петар, Шегопа др Томислав, Шељебај Јосип, Шепак Драго, Шепаровић Младен, Шербердија Фрањо, Шерберђија Стјепан, Шербић Бранко, Шиљеш Иван, Шимац Иван, Шимек Милан, Шимунић Иван, Шлибар Давор, Шкрилац Иван, Шкрлец Златко, Шорак Никола, Шоштар Златко, Шпанић Иван, Шпољар Вилим, Шпрљан Југослав, Стефанчић Никола, Штековић Жарко, Штенгл Бранко, Штимац Блаж, Штрац Мирко, Шушњар Данко, Шуша Војин;

Табачек Бранко, Табаковић Никола, Такач Стјепан, Таноцки Јосип, Телеш Карло, Терзија Стјепан, Тинтор Милка, Ткалац Стјепан, Тодоровић Јован, Тодоровић Љубо, Тодоровић Петар, Томашевић Славко, Томић Анте, Томичић Фрањо, Топић Владо, Тортић Иван, Товернић Драгутин, Тривић Илија, Тудор Станко, Тукаљ Никола, Турковић Јосип, Тупшек Блаж, Угрина Јозо, Ухач Емил, Унковић Анте, Унукић Мато, Урсић Иван, Устић Петар, Ваљевец Петар, Васиљевић Љубан, Ведриш Ђуро, Вејновић Милан, Великић Милован, Вестић Јосип, Вићентијевић Милош, Видаковић Ђуро;

Видаковић Иван, Видалина Фрањо, Видан Милан, Видец Ђуро, Видећак Блаж, Видовић Ладислав, Винковић Мато, Винковић Никола, Винковић Петар, Вишић Роко, Витез Милутин, Владић Паша, Влаисављевић Петар, Влашић Слободан, Војводић Богдан, Володер Мартин, Врачар Данило, Врбос Антон, Врцаљ Раде, Врчек Стјепан, Вреск Јосип, Вр-

тарић Вјекослав, Вучак Милан, Вучковић Томислав, Вугер Ђуро, Вугринец Људевит, Вујасиновић Никола, Вујатовић Велимир, Вујичић др Милан, Вујовић Будиша, Вујовић Сергије, Вујновић Душан, Вук Антун, Вукас Шимун;

Вукић Јосип, Вукић Иван, Вукоја Роко, Вукоја Славко, Вуковић Петар, Вуковић Саво, Вуковић Славен, Вуковић Стево, Вукушић Тонко, Вулета Јозо, Вулић Јаков, Вурмек Иван, Зекић Анте, Зелембаба Илија, Зибар Винко, Златунић Антун, Знаор Винко, Зорић Милош, Зоричић Марко, Зука Зука, Жарко Владо, Живановић Никола, Живица Милан, Живковић Петар, Живковић Петар, Жижић Винко, Жутина Василије, Жувела Мојмир;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Џвигановић Данко, Гаћеша Милан, Некић Дујо.

Бр 66

30 јуни 1972 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

169. Одлука за условите и начинот за користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1973 година за покрите на обврските за повластено возење — — — — 481
170. Одлука за условите за издавање одобрение за држење девизи во странство на лицата од член 61 став 4 на Законот за девизно работење — — — — — 482
171. Решение за измена на Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — — 482
172. Правилник за употреба на знакот на црвен крст во мир и во војна — — — — — 482
173. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за преземање мерки на државната граница спрема Австрија, Унгарија, Романија и Бугарија заради спречување на внесувањето на добиточни зарази — — — — — 486
174. Наредба за начинот и постапката за правдање на разликите настанати во работењето со странство — — — — — 486
175. Упатство за печатите и штемпилите на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на други сојузни органи — — — — — 487
176. Одлука за видовите на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања — — — — — 488
- Одлука за оценка на законитоста на Одлуката на Комбинатот за алуминиум во Титовград за одредување на систематизацијата на работните места и за начинот на распределбата на личниот доход, од 19 октомври 1971 година — — — — — 483
- Одликувања — — — — — 489

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград, Јована Ристиќа 1 Пошт. факс 226.

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печата Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17